

ВЕЛИКА БРИТАНИЈА ЌЕ ВКУСИ ВРВНИ ВИНА ОД МАКЕДОНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Групата извозници на квалитетни македонски вина престојуваше во Лондон, каде во текот на тридневното претставување/дегустација - настан на кој се поканети увозници и дистрибутери, промовираше поширок избор вина. Цел е да се промовираат вина од "new wave/нов бран" производители на вина на висококонкурентниот британски пазар.

Кирил Богевски, претседател на групата и сопственик/претседател на "Бовин", објаснува зошто вината се претставени како "нов бран", при што потенцира:

"Ние негуваме производство на вино според нашата вековна традиција. Лоцирани сме на стариот континент, па би можело да се рече дека сме производители на вино од 'стариот свет'. Меѓутоа, релативно сме непознати и нови на светскиот пазар на вина. Затоа себе си се нарекуваме 'нов бран' производители".

Групата извозници на квалитетни македонски вина ја сочинуваат шест водечки мали и средни винарски визби: "Бовин", "Чекорови", "Фонко", "Пивка", "Попов" и "Сковин". Винопроизводителите целат на едуцирани крајни потрошувачи на вино, кои ценат квалитетни вина и се отворени за пробување нови вина од помалку познати региони, како што е Повардарскиот регион.

Претставувањето на македонските вина на британскиот пазар е поддржано од Министерството за економија, македонската Амбасада во Велика Британија, британската Амбасада во Македонија и Американската агенција за меѓународен развој (УСАИД).

"Ние додаваме вредност на долгата историја на производство на вино во нашата земја. Меѓусебното споделување на искуствата ни помага да зајакнеме во дизајнот и во реализацијата на добитнички стратегии. Се здруживме во група за да обезбедиме подобар пробив и поголема видливост на вината од 'новиот бран' на странските пазари", изјави Надежда Софијанова, главен технолог во Винарската визба "Сковин".

Подготвена е и поддржувачка промотивна кампања за да се обезбеди подобро позиционирање на македонските вина кај дистрибутерите и кај другите заинтересирани страни.



ГАЗДАТА НА МАКЕДОНСКА БАНКА ЈА ИГНОРИРА ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА

Според информациите во јавноста, контроверзниот Јовица Стефановиќ - Нини, газдата на Македонска банка, повторно немал намера да ја послуша монетарната власт - да ја сведе сопственоста во Банката на 10 проценти, а останатите 70 отсто акционерски капитал да го продаде.



Извори од НБМ коментираат дека доколку Јовица Стефановиќ не се ослободи од акциите, Банката може да биде доведена во сериозна критична позиција. Ова не е прв пат газдата на Македонска банка да ја игнорира Централната банка. Имено, пред извесно време тој одбил да ја докапитализира Банката, како што му наложила НБМ. Во банкарските кругови случајот "Македонска банка" се коментира како карактеристичен пример за немоќта на монетарната власт да ги "приклешти" проблематичните акционери, оние за кои знае дека работат спротивно на законите или на штета на банките. Од НБМ признаваат дека имаат сериозни проблеми со банкарското акционерство. Велат, веќе се скроени ригорозни измени на Законот за банки. Ако се утврди дека акционерот ја носи банката во банкрот, целосно ќе му биде одземена лиценцата за акционерство. Тоа значи дека под притисок на новите банкарски правила тој ќе биде отстранет од банката, а не како досега, со рокови да се принудува да ја намали сопственоста на 10 отсто, објаснуваат од НБМ.

НОВИ 500.000 ЕВРА ОД ИК БАНКА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ МИКРО И МАЛИ ФИРМИ

Германската развојна банка КФВ ѝ додели нови 500.000 евра на ИК банка за кредитирање микро и мали бизниси. Ова е четврти по ред ваков договор кој го реализира ИК банка, се вели во соопштението до медиумите. Посветеноста на ИК банка на маргинализираната таргет група, овозможи користење на кредитен фонд, преку фонд - менаџерот МБПР, од КФВ банката во износ од 4,9 милиони евра. Кредитниот фонд е поделен на 4 милиони евра за бизнис - активности и 900.000 евра за подобрување на условите за живеење на претприемачите, како прв таков производ во државата. Покрај целосната искористеност на кредитната линија, ИК банка има вклучено повеќе од два милиона евра сопствени средства во поддршка на малите претприемачи. Во досегашното спроведување на кредитната линија од септември 2002 година се одо-

БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

- На Македонска берза на десетте најликвидни компании во периодот од 29.8.2005 година до 5.9.2005 година беа направени вкупно 540 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 94.807.339 денари.

Комерцијална банка - Скопје реализираше најголем број трансакции, вкупно 178, при што беа истргувани акции во вредност од 36.373.679 денари. Алкалоид Скопје беше активна со вкупно 123 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 23.915.948 денари. Топлификација Скопје имаше 63 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 10.953.613 денари.

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ДОБИТНИК НА НАГРАДАТА "БАНКА НА ГОДИНАТА 2005"

Комерцијална банка - Скопје по четврти пат е добитник на наградата "Банка на годината 2005" и во Македонија, која ја доделува реномираното професионално списание "The Banker". Списанието "The Banker" е издание на групацијата Financial Times и секоја година им ја доделува наградата "Банка на го-



брани кредити на 3.118 микро и мали клиенти во износ од 10,3 милиони евра. Просечниот износ на одобрените кредити изнесува 3.300 евра. Кредитите се веќе достапни за клиентите и тие можат да се обррат во сите филијали и експозитури на Банката. Постапката е едноставна, брза и со најповолни услови (рокови на отплата

до 4 години и каматни стапки од 1 до 1,4 отсто на месечно ниво), со што претприемачите можат да дојдат до потребните средства за развој на нивните деловни активности. ИК банка одобрува кредити и за мали и за средни претпријатија, кои во изминатите две години добија поддршка преку пласирање на 56 милиони евра кредити за вкупно 4.600 корисници.

Најмалку трансакции, само една, имаше Интернешенал Хотелс АД Скопје, при што беа истргувани акции во вредност од 1.560.000 денари.

- Македонскиот берзански индекс МБИ на 5.9.2005 година изнесуваше 2.244,86 индексни поени.

- Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност на 2.9. 2005 година се извршени следните нетрговски трансфери на акции на котираните друштва (по основ на компензација, подарок или наследство):

- Гранит АД Скопје - 1776 обични акции,

- Стопанска банка АД Битола - 2.775 обични акции.

- Согласно Одлуката за измените и

дополнувањата на Процедурите за тргување на Македонска берза доколку со одредена хартија од вредност, која е котирана на Официјалниот пазар на Берзата не е склучена ниту една трансакција во период од 10 дена на тргување во вредност поголема од 100.000 денари (не земајќи ги предвид блок трансакциите), тргувањето со таа хартија од вредност од првиот нареден ден на тргување се префрла од "континуиран" начин на тргување во "фиксинг". Во тој случај за неа се отстрануваат ценовите ограничувања, сè додека со неа не биде склучена трансакција/трансакции во вредност поголема од 100.000 денари (не земајќи ги предвид блок трансакциите).



дината" на најдобрите банки во светот. Годинава, во многу силна конкуренција, Комерцијална банка ја доби наградата "Банка на годината 2005" и во Република Македонија. Наградата е објавена во септемвриското издание на ова списание.

ПОВЕДЕНА СТЕЧАЈНА ПОСТАПКА ЗА "ДИЈОС"

Управата за јавни приходи поднела решение до Стечајниот судски совет во Струмица за поведување стечајна постапка во АД "ДИЈОС" од Струмица. Според информациите, барањето за стечајна постапка е поднесено поради побарувањето кое во висина од 200.000 евра го има УП. АД "ДИЈОС" должи и 10 милиони денари кон фондовите за пензиско и здравствено осигурување, како



и кон повеќе фирми. Стечајот како решение за проблемите во фабриката го посакуваат и 80 вработени, кои од ноември лани штрајкуваат поради неисплатени плати, придонеси и надоместок за прекувремена работа. Наместо исполнување на барањата, пред неколку дена Управниот одбор на "ДИЈОС" на штрајкувачите им понудил да го прекинат штрајкот, а за возврат ќе им се исплатат 350 евра за период од 7 месеци, а за преостанатите 5 плати, за кои вработените поднеле колективна тужба, ќе одлучи Судот. За Штрајкувачкиот одбор ваквата понуда била смешна и неприфатлива, бидејќи газдата, Гркот Архилеас Дракас, воопшто не сакал да разговара за исплата на заостанатите плати и придонеси и за прекувремената работа, поради што во ноември почна и штрајкот. Незадоволните вработени, кои штрајкуваат веќе десет месеци, соопштија дека од сите ќе соберат по 350 евра и ќе му ги дадат на газдата за да си замине од Струмица. Гркот Архилеас Дракас, сопственик на фирмата МТЦ од Солун, го купи управувачкиот пакет на АД "ДИЈОС" пред околу три години.